

Лилјана Макаријоска  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“  
ул. Григор Прличев, бр. 5, МК-1000 Скопје  
makarijoska@yahoo.com

## ВЛОГОТ НА ХИМНОГРАФСКАТА ЛЕКСИКА ВО РЕЧНИКОТ НА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК Од МАКЕДОНСКА РЕДАКЦИЈА

*Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција* овозможува да се проследи влогот на химнографските текстови презентирани преку: Битолскиот, Загрепскиот, Шафариковиот, Орбелскиот и Хлудовиот триод, како и Ваташкиот minej, кои се одликуваат со стилско-изразните средства, лексичките особености, апстрактната и фигуративната употреба на лексемите. Во нив се документирани лексеми непотврдени во другите македонски текстови: весељникъ, мокрота, дѣвѣльство, сѹбѣтвие, грчки заемки: аколоутна, промѣтъ, соударъ и др. Префиксните и суфиксните образувања се значајни за изградувањето на строфичната структура, а за жанровска особеност на minejот и на триодите се смета на пр. зачестената употреба на префиксот прѣ-: прѣбогатънъ, прѣвѣсокъ, прѣвѣтънъ, на съ-: състрадатъ, съмѣнти, съонкѣпътъ, на комбинацијата на префикс со партикула -не: нерадлѫчнъ, неопалнъ, прѣнесквѣнънъ, на двојнопрефиксирани глаголи: прѣдѣнџреци, прїнесѣтъ, съвѣднти, на сложенките: благонароунтъ, благопокорно, велегласиънъ, велерѣчнъ, вѣседѣнствиънъ, вѣсенкѣствиънъ, добродѣствиънъ, доброславиънъ, пауеествиънъ, тѣбогатънъ, тѣвѣлнъ и др.

Работата врз *Речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција* (натаму РЦЈМР) овозможува дефинирање на специфичниот придонес на секој одделен текст во рамките на обработуваниот корпус. Со оглед на тоа што и во РЦЈМР и во споредуваниите речници, Прашкиот (SJS) и речникот на Ф. Миклошич (Mikl) е застапена лекси-

ката од евангелието, апостолот, псалтирот, паримејникот (сп. и Индекс 1985), логично е што лексичкиот фонд на сите речници содржи добро позната лексика, а разликите се должат на лексички и зборообразувачки варијанти односно подновувања и избор на лексички единици поврзани со јазичната средина во која е пишуван ракописот.

Несомнен прионес во определувањето на влогот на одделни редакциски речници има Споредбениот индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници<sup>1</sup>, што го обработува речничкиот фонд застапен во познатите старословенски и црковнословенски речници: четиритомниот Речник на старословенски текстови (SJS), речникот на најстарите канонски старословенски текстови (SS), хрватскиот црковнословенски речник (RCJH), македонскиот црковнословенски речник (RCJM), црковнословенскиот речник на српските евангелија (SRJ), српскиот редакциски речник (SRR) и Речникот на старорускиот јазик од XI до XIV век (SDRJ). Споредбениот поглед овозможува подобро да се согледаат специфичностите на лексиката на секој одделен речник и неговиот придонес во рамките на развојот на црковнословенскиот јазик (2015:VII, XIII).

Во издадениот дел од материјалот за РЦЈМР особено доаѓа до израз лексичкото богатство на химнографските текстови, на триодите и на мињет. Химнографските текстови со своите специфични лексички и зборообразувачки особености на своевиден начин ги збогатуваат сознанијата за црковнословенскиот лексичкиот фонд како дел од корпусот на РЦЈМР. Химнографските текстови се претставени преку македонските триоди: Битолскиот<sup>2</sup> (*Bit*), Загрепскиот<sup>3</sup> (*Zag*), Шафариковиот<sup>4</sup> (*Šaf*), Ор-

<sup>1</sup> Уште во рамки на Меѓународниот славистички конгрес во Минск, Комисијата за црковнословенски речници при Меѓународниот славистички комитет ги претстави резултатите од работата врз Споредбениот индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници (*Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro církevněslovanské slovníky*).

<sup>2</sup> посен триод, потекнува од XII век, има 101 л., се чува во Софија, во Библиотеката на БАН 38.

<sup>3</sup> полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, потекнува од првата половина на XIII век, има 196 л., а се чува во Загреб (HAŽU IV d 107).

<sup>4</sup> полн триод без поделба на посен и на цветен циклус, содржи делови од уставот, потекнува од втората четвртина на XIII век, има 157 л., се чува во С.-Петербург (Российская национальная библиотека, F.p. I.74).

белскиот<sup>5</sup> (*Orb*), Хлудовиот<sup>6</sup> (*Hlud*), како и преку Ваташкиот минеј<sup>7</sup> (*Vtš*).

Триодите воопшто, се одликуваат во однос на библиските ракописи со лексичките и стилско-изразните средства. Овие текстови се одликуваат со нивниот реторичен карактер наметнат од нивната намена и потребата да се предизвика определен ефект врз слушателите, како и со нивната ритмичка организираност на текстот и неговата стилистичка оформеност. Стилистичката изграденост на триодот наложува специфичен избор на лексичките и на зборообразувачките елементи во функција на одредени стилски фигури<sup>8</sup>. Химнографскиот текст во триодите покажува жанровско единство со химнографските делови во минеите и во октоисите. И специфичната жанровска структура на минејот во кој коегзистираат и химнографски и прозни состави е во прилог на дефинирањето на специфичностите на македонскиот црковнословенски лексички фонд документиран во РЦЈМР.

На жанровската разновидност на *Vtš* се должат неговите лексички специфичности. Анализата на лексиката на минејот преку вклучувањето на *Vtš*, како еден од помладите небиблиски ракописи во корпусот за РЦЈМР, овозможува да се проследи не само односот кон традицијата, туку и прифаќањето на новите развојни тенденции и нивната постепена интеграција во јазичната структура.

Несомнено значајна е и анализата на библиските читања во триодот. Русек разгледувајќи ги евангелските делови на триодите заклучува дека најархаичен превод на евангелските читања има *Hlud*, а за *Orb* се карактеристични некои подновувања (1991:19–24). На паримејните читања во *Orb* и *Hlud* детално се осврнува Рибарова и заклу-

<sup>5</sup> посен и цветен триод, потекнува од втората половина на XIII век, има 245 л., се чува во С-Петербург (Российская национальная библиотека Ф.п.1.102, Верк. (241 л.), В. F.124/4 (2 л.) и F.124/10 (2 л.)

<sup>6</sup> полни триод без подделба на посен и на цветен циклус, содржи паримии и делови од уставот, потекнува од крајот на XIII век, има 191 л., а се чува во Москва (Государственный исторический музей Хлуд. 133).

<sup>7</sup> празничен минеј со служби за големите црковни празници, како и за најпочитуваните светци, со додадени паримии и синаксари, односно со химнографски, старозаветни содржини, житијни состави и делови од типикот; потекнува од 1453 год., има 228 л., а се чува на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (инв. бр. 1319).

<sup>8</sup> Поради природата на химнографските дела, се јавува тенденција за абстрактна и фигуративна употреба на лексемите; тие честопати не се употребени со своето основно значење, туку само со фигуративно. Повеќе лексеми не се регистрирани со нивното основно значење, на пр. *ѡвьца* означува само 'христијанско паство, верници, духовни чеда', *ѡсъкомъ* 'недопрен, девствен, чист', *ѡмраченъ* 'заблуден, грешен, кој живее надвор од Христовата вера' итн.

чува дека на архаичната основа во *Orb* се напластени бројни подновувања, индивидуални варијанти и редакциски промени, се јавува голема разнородност на речничкиот фонд на паримејните читања во *Orb* кој донесува нови сведоштва за архаичниот прототип на предлошката на ревидираната јужнословенска група, а паралелно во *Orb* и *Hlud* се присутни и бројни подновувања Рибарова има евидентирано над 200 места на кои текстовите на *Orb* и на *Hlud* се разликуваат од паримејниците, а од нив приближно три четвртини претставуваат подновувања — меѓу нив има преславизми, познати и во коментираниот превод на старозаветните книги, русизми и подновувања на дијалект на основа (1993:91–98.).

Во химнографските текстови се среќаваат лексеми кои не се среќаваат во текстовите што досега биле предмет на лексички проучувања како дел од материјалната база за РЦЈМР, на пр. во триодот веселынкъ: веселника 21r *Šaf*, дълговънъ: дълговныхъ 32r *Šaf*, дѣлствнѣ: дѣлствнѧ 81v *Šaf*, еднъстствнѣ: еднъстствы 45r *Šaf*, жалнѣ: жалнѣ 110r *Šaf*, ласкъдѣствъ: ласкъдѣствомъ 5r *Šaf*, лнкъствънъ: лнкъственомъ 133r *Šaf*, лъжнца: с лъжнцѫ 31r *Šaf*, облагъ: облагы 8r *Šaf*, сobъствнѣ: собъствнѧ 23v *Šaf*, садръ: садры 132v *Šaf* (Макаријоска, Црвенковска 2012:93–94). Зборовите со единствена употреба се мошне честа појава во мијејот: дѣвельство: дѣвельствомъ 105c, 200c *Vtš*, заклоннити са: заклоннвшим се 145r *Vtš*, лнкъствънкъ: лнкъствъннцъ 45b *Vtš*, мокрота: мокроту 53b *Vtš*, пллесавница: пллесавница 221c *Vtš*, пллесавнцѣ 221b *Vtš*, прѣстатель: прѣстатель 141a *Vtš*.

Голем дел од грцизмите во триодот се термини поврзани со црковната богослужба, односно литургиски грцизми, во деловите од уставот: антнфонъ: ань-ф<нфон> 186c *Orb*, аподнпно: аподнпно 108d *Orb*, аподнпна 26a *Orb*, ектення: ектенне 156a *Orb*, ектенне 186c *Orb*, епакон/нпакон: нпакон 25c *Orb*, епакон 153c *Orb*, нрмосъ: ерм<о>съ 30a *Orb*, ермос 157a *Orb*, 168c *Orb*, метаннія: мет<анн> .. мет<а>нен 25c *Orb*, метнмонъ: на метнмон<ъ> 25c *Orb*, стнхологнія: ст<н>х<о>л<огнн> 3c *Orb*, стнхологнсатн: ст<н>х<о>л<огнсам> 160b *Orb* и сл. Во химнографските текстови е изразено присуството на ретки грцизми, нови грчки заемки и др. најмногу во сферата на литургиската терминологија: аналогъ: аналог 15d *Vtš*, агрнпниа: агрїпїа 145r *Vtš*, ако-дѹтнія: ако-дѹтніј 92v *Bit*, антнфонъ: антнфон 144v *Vtš*, 145v *Vtš*, доместнкъ: доместнкъ 94c *Vtš*, екансархъ: екансархъ 15c, 145r *Vtš*, ектення: ектення 50r *Bit*, ектенніе 114c *Vtš*, 145v *Vtš*, ектернонъ, ектнронъ: ектернонъ 146r *Vtš*, ектнришн 146r *Vtš*, канонархъ: канонархъ 94c *Vtš*, катаваснія: катаваснія 10b *Vtš*, лнтнія: лнтніј 114c *Vtš*, 143v *Vtš*, макелнія: макелн 71c *Vtš*, плахнда: плахнда 145r *Vtš*, проскомнднія: проскомндн 114a, 146r *Vtš*, стнгма: ш стнгме до стнгме 94c *Vtš*, тетраподъ: тетраподо 15b *Vtš* и др.

Многу подновувања и зборови со ограничена употреба од *Orb*, *Hlud*, *Šaf* односно *Vtš* се потврдени во типиковиот дел кон богослужбениот текст што не подлежи на строгите црковни канони, па полесно навлегува и народната лексика од говорот на препишувачите. Покрај литургиските термини евидентна е специфичната, народна лексика, на пр. *бнао*, *варнво*, *юх*, *сланитковъ*, *санва*, *кроуша* и др.: *велникс* *бнао* 174a *Orb*, *велникс* *бнао* 108d *Orb*, *клеплем* *бнао* малое 93c *Vtš*, да јадатъ *варнво* сочнво и џелне 25c *Orb*, *варнво* єдно без масла 17r *Šaf*, *варнво* с маслом 17v *Šaf*, *варнво* безъ масла 172b *Orb*, *юх* *сланитково* с пинпремъ 25b *Orb*, *санви* сочнен *нан* *кроушж* 25b *Orb*, како и подновувањата на народна основа во типиковиот дел од *Vtš*: *омакатн*, *побръже*, *съкаџоватн*, *зарадн*, *певътърнти*, *помалъчнти*, *пъевратнти* *листъ* (Цубалевска 2009:163–164), на пр. *омакатн*: *wмакајет* се 145r *Vtš*, *побръже*: *побръже* 144v *Vtš*, *съкаџоватн*: *сакаџютъ* 146r *Vtš*, *зарадн*: *зарадн* <н> днех *славних* 145v *Vtš*, *певътърнатн*: *певтаражи* 114a *Vtš*, *помалъчнти*: *помалъчн* 114a *Vtš*, *пъевратнти* *листъ*: *пъевратнвше* *листъ* 52d *Vtš*.

Врз основа на анализата на лексиката во пролошките читања на *Vtš* Цубалевска констатира дека за нив е карактеристична употребата на поинаква лексика во споредба со химнографскиот дел, па во споредба со Станиславовиот пролог (*Stan*) *Vtš* преферира понова лексика, како на пр. *хждожество*, *хждожествн*, *благовѣтн*, *сърдъннкъ*, *шнѧ*, *клѣтъ* наспроти *хытрость*, *евангелн*, *блажнка*, *вѣна*, *хыжа* во *Stan*, но и обратно: *съвѣдѣтельствоватн*, *храмнна* наспроти *послушьтвоватн* и *домъ* во *Stan* (2009:157, 187).

Во однос на придавската префиксација зачестена е употребата на префиксот *пъ-*<sup>9</sup>, што може да се смета за жанровска особеност на ми-нејот, а исто така и на триодните текстови. Кај придавките со префикс *пъ-* (обично соодветствуваат на грчките придавки со префиксите: *par-*, *pro-*, *para-*, *փրե-*, *Փ*), особено внимание заслужуваат оние што се превод на грчките непрефиксирани придавки. Придавките образувани со овој префикс се сметаат за апсолутни, суперлативни форми, односно изразуваат својство во најголем степен, како апсолутен признак. На пр.: *пъвдобродѣяннъ*: *пъвдобродѣянн* 63v *Hlud*, *пънераџлжънъ*: *пънераџлжн* 156v *Hlud*, *пъсѣтълованъ*: *пъсѣтълован* 171r *Hlud*, во *пъблаженъ*: *пъбл*<*а*>*женнаа* 106d *Orb*, *пъестъствънъ*: *пъестъствъна* 104d *Orb*, *пъльгъкъ*: *пъльгъко* 127b *Orb*, *пълѣпъ*: *пълѣпн* 23c *Orb*, *пълѣпн* 12d *Orb*, *пъмнѣнъ*: *пъмнѣны* 91d *Orb*, *пъбогатъ*: *пъбогатдааго* 139v *Šaf*, *пъ-*

<sup>9</sup> Климентовите химнографски дела се свечени, а користењето на овој префикс во нив обично се објаснува со жанрот и со потребата од поразнообразни средства за изразување.

божествиња: прѣв<о>жествна 49г Šaf, прѣдобра 102г Šaf, прѣмѣдрънъ: прѣмѣдръно 149в Šaf, прѣнауљни: прѣнауљноe 29г Šaf, прѣнауљно 154г Šaf, прѣнепорѹчиња: прѣнепорѹнаа 64в Šaf, прѣнепорѹнќ 87г Šaf. Според Црвенковска анализата на состојбата во триодните текстови укажува дека употребата или изоставањето на префиксот прѣ- зависи од чувство то на преведувачот и притоа евидентно е дека на пр. во *Orb* мошне често овој префикс се јавува и на места каде што не се јавува во другите ракописи (1999:118)<sup>10</sup>. Бројни примери бележиме и во минејот: прѣбогатыња: прѣбогатија 173д *Vtš*, прѣв<о>гатија 135с *Vtš*, прѣвнисокъ: прѣвнисоки 188д *Vtš*, прѣвнисони 184д *Vtš*, прѣвѣствиња: прѣв<т>ствињи 58а *Vtš*, прѣвротъкъ: прѣвротија 161д *Vtš*, прѣлжкања: прѣлоукавими 24с *Vtš*, прѣльгъкъ: прѣльгко 127б *Vtš*, прѣнебесиња: прѣнебе<е>сноји 214д *Vtš*, прѣмнриња: прѣмнрија 123б *Vtš*, 211с *Vtš*, прѣславиња: прѣславнаа 2с *Vtš*, прѣсвѣтълъ: прѣсвѣтла 201б *Vtš*.

Честа е и употребата на комбинацијата на префикс со партикула не- и тоа како стилско изразно средство за возвишување на нешто што се смета за совершено, во духот на христијанската религија и филозофија: прѣнепорѹчиња: прѣнепорѹнаа 100с *Orb*, прѣнепорѹнаа 111г *Hlud*, прѣнепорѹна 220б *Vtš*, прѣнерадлжунъ: прѣнерадлжунќ 156в *Hlud*, прѣнесквръниња: прѣнескврноe 32б *Vtš*. Сп. и непрѣвндѣња: непрѣвндѣна 136в *Hlud*, не-прѣстъкомъ: непрѣстъкома 77с *Orb*, непрѣходиња: непрѣходиќ 70с *Orb*, неогасиња: неогасињма 106г *Hlud*, неувадаемъ: неувадаеми 128б *Orb*, нераџлжунъ: нераџлжунма 148д *Orb*, нераџлжунќ 146г *Hlud*, нераџлжунќ 175в *Hlud*, нераџлжунъо: нераџлжуно 176г *Hlud*, нераџлжунъ: нераџлжуно 1г *Hlud*, неподвижни: неподвижни ма 115г *Zag*.

Одразена е почеста употреба на префиксирани глаголски форми и двојната префиксацija, што се смета за битна одлика и на Климентовите химнографски дела. Иако тенденцијата за засилена употреба на префиксирани глаголски форми се следи и во постарите ракописи, таа е особено изразена во помладите текстови од црковнословенскиот период, па како резултат на тоа се документираат истокоренски образувања со различни префикси. Употребата на нови префиксирани глаголски образувања, пак, непотврдени во другите македонски црковнословенски ракописи несомнено укажува на засилената продуктивност на префиксите. Сп. вѣдышати: вѣдышахајца 232д *Orb*, вѣнникнати: вѣнникнќ 173а *Orb*, вѣбразовати: вѣбразова са 209б *Orb*,

<sup>10</sup> Сп. прѣсвѣтлы 20б *Orb*] свѣти *Zag*, думиа прѣс<ва>таго 19с *Orb*] с<ва>таго *Zag*, прѣв<н>стала 8с *Orb*] ч<н>стала *Zag*, прѣустномомоу *Zag*, додека има и обратни случаи кога префиксот отсуствува: змен лѣкави 23б *Orb*] прѣлжкањи *Zag*, кресте честни 60д *Orb*] кресте прѣчестни *Zag*, х<ристе> щедри 63с *Orb*] прѣщедри *Zag*.

**възгласовати:** възгласова 44b *Orb*, **възлестати:** възлестаеът 236b *Orb*, **задавати** са: **задаваъба** са 87c *Orb*, **задавати:** задаваъжакище 110a *Orb*, **налацати:** налацајк 112b *Orb*, **облиставати:** облиставајк 48c *Orb*, **обоещати:** обоееџа 165d *Orb*, **обмаѓати:** обьмаѓеши 60a *Orb*, **обондадвати:** обондадајк 168c *Orb*, **обоуморити:** обьумори ма 91b *Orb*, **огръбнати:** гръбетъ 30c *Orb*, **оглестити:** гръстъ 45a *Orb*, **одавати:** одавајем 241d *Orb*, **одоушити:** одоушитъ 150a *Orb*, **окадити:** окадитъ 209d *Orb*, **ослепати** са: **ослепаъба** са 104c *Orb*, **остоудити:** не остоудаца 140a *Orb*, **пойловечунти:** пойловечунти 237d *Orb*, **принирити:** принирити төве 54c *Orb*, **приниждати:** приниждајем 188a *Orb*. На пр. и во Šaf се среќаваат префиксирани глаголски форми коишто не се среќаваат во текстовите-извори за РЦЈМР: **нзблюти:** нзблютъ 45r Šaf, **нзощити:** нзощирише 127v Šaf, **искоренчвати:** искоренчеваш 89v Šaf, **испроснијати:** испроснијавша 69r Šaf, **оподити** са: оподити 20v Šaf, **искврънавити:** искврънави ми са 84r Šaf, **истроупити:** истроупитъ 84r Šaf, **итоуждати:** итоуждајци 106r Šaf.

Зачестената употреба на префиксот **съ-**, за да означи содејство со некого, а најчесто со Бога е карактеристична и за триодот: **съвъстнати:** съвъстаж 210b *Orb*, **съпогрети:** съпогреох 210b *Orb*, **съсъгрѣшити:** съсъгрѣши 68d *Orb*, **съвъзинграти:** съвъзинграјеът 80d *Orb*, **съпиновати:** съпинови 153d *Orb*, **съразорити:** съразори 86d *Orb*, **състрадати:** състрадаја 190d *Orb*, **съсъ-цати:** съсъцаше съ 149d *Orb*, и за минајот: **съвъдварети:** съвъдвараје се 102b *Vtš*, **съвъдраждити:** съвъдраждеше се 186a, **съвъзгравати:** съвъзграваје 80d *Vtš*, **съвъзити:** съвъзъшъдшнмъ 211c *Vtš*, **съвъсхвалити:** съвъсхвали 80b *Vtš*, **съпогвѣдѣти:** съпогвѣмъ 219a *Vtš*, **съпрославити:** съпрослави 219b, съпрослави се 4a, **съпрѣльстити:** съпрѣльстити се 13d *Vtš*, **съоубити:** съоубиеши 172c *Vtš*, **съоукрѣ-пятни:** съоукрѣпляющи 165c *Vtš*.

Покрај варијантноста во употребата на префиксите (сп. Десподова 1982:188–193, Макаријоска 1995:35–44), на пр. во минајот е евидентна тенденцијата за позачестена употреба на два префикса: **испо-сълати:** испослїн 73a *Vtš*, **прѣдъвъзгласити:** прѣдъвъзгласи 82a *Vtš*, **прѣдъвъзгласити:** прѣдъвъзгласи 87a *Vtš*, **прѣдъвъзъвати:** прѣдъвъзъваше 89c *Vtš*, **прѣдъвъзъхотити:** прѣдъвъзъхоти 81c *Vtš*, **прѣдънѣреји:** прѣдънѣреје 169c *Vtš*, **прѣдънсказовати:** прѣдънсказоваше 152d *Vtš*, **прѣдънапиновати:** прѣдънапинови 200a *Vtš*, **прѣдъобрѣжити:** прѣдъобрѣжни 88d *Vtš*, **прѣдъпоглѣвати:** прѣдъпоглѣваје 89d *Vtš*, **прѣдъпоглѣвајеът:** прѣдъпоглѣваје 35a *Vtš*, **прѣдъпоглѣтити:** прѣдъпоглѣтити 90b *Vtš*, **прѣдъпоказати:** прѣдъпоказаје 133b *Vtš*, **прѣдъпоказовати:** прѣдъпоказоваше 136d *Vtš*, **прѣдъпѣложити:** прѣдъпѣложни 51b *Vtš*, **прѣдъсъвѣшати:** прѣдъсъвѣшаше 109b *Vtš*, **прѣдъсъказовати:** прѣдъсъказоваше 213b *Vtš*, **прѣдъ-съвѣрнти:** прѣдъсъвѣрнти 177b *Vtš*, **прѣдъсъготовати:** прѣдъсъготови 124d *Vtš*, **прѣдъсъкаразати:** прѣдъсъкаразаше 94a *Vtš*, **прѣдъсъпасти:** прѣдъсъпасти 54a *Vtš*, **прѣдъсърѣтати:** прѣдъсърѣтајеът 83b *Vtš*, **прѣнеоделѣтн:** прѣнеоделѣтн

24c *Vtš*, прѣноудељти: прѣноудељти 24c *Vtš*. И во рамки на *Orb* е евидентна тенденцијата за позачестена употреба на два префиксa: въде-зомити: вразгми 188a *Orb*, прѣослушати: прѣослушавај 15c *Orb*, прѣоустити: прѣоустити са 11a *Orb*, прѣпроводити: прѣпроводити 11c *Orb*, прѣпрославити: прѣпрослави 211b *Orb*, прѣпрославенъ есть 101c *Orb*, а некои од примите се документираате единствено во *Orb*: опрокажиети: опрокажиеваш д<оу>шк 39c *Orb*, принести: принесати 146c *Orb*, прозаконити: б<огороди>ц, џ прозаконишк 44d *Orb*, прѣвѣднискати: прѣвѣднискати 57a *Orb*, прѣосватовати: прѣосватоване 82c *Orb*, прѣослушати: прѣослушавај та 15c *Orb*, прѣоудијити: прѣоудијити са 76d *Orb*.

Осврнувајќи се на лексиката на словенските минеи, Досева (2003:332) истакнува дека особено внимание заслужуваат суфиксните именки, кои заземаат важно место при изградувањето на строфичната структура на жанровите форми во химнографските текстови истакнувајќи ги како најфреќвентни образувањата со суфиксите: -(ы)нкъ, -(н)тель, -(ы)нца, -(ов)нца, -ьцъ од кои голем број отсуствуваат во старословенските ракописи. Во минејот ги бележиме ретките образувања со суфиксите -ынкъ: отъмъствынкъ: јмъствник! 182d *Vtš*, положынкъ: положник 27c *Vtš*, положника 164a *Vtš*, слѹжъбынкъ: слѹжебник 1a *Vtš*, съдѣнствынкъ: съдѣнственик 28d *Vtš*, сънсходынкъ: сънходнинк 27b *Vtš*, съпособынкъ: съпособник 157a *Vtš*, юдѣствынкъ: јудѣствиник 199c *Vtš*, новообразувања со -тельнкъ: прѣстателнкъ: прѣстателни 105b *Vtš*, съжнителнкъ: съжнителнинк 157a *Vtš*, со -тель: отъмъститель: јмъстител 76c *Vtš*, погѹбнитель: погѹбнителю 165d *Vtš*, порѹнитель: порѹнител 59a *Vtš*, 58a *Vtš*, послуžнитель: послугнител 155c *Vtš*, прѣклоннитель: прѣклоннител 75b *Vtš*, со -ьцъ: браньнолюбъцъ: браннолюбца 24c *Vtš*, добротворъцъ: добротворец 163d *Vtš*, ннородъцъ: ннородци 1a *Vtš*, пшеницодавъцъ: пшеницодавец 105b *Vtš*, -нца (-ынца, -тельнца): кръстоноснца: крътоносце 155b *Vtš*, плесавнца: плесавница 221c *Vtš*, плесавнце 221b *Vtš*, сѹгѹбнца: сѹгѹбник 39b *Vtš*, сържжынца: сѹпроѹжни 50a *Vtš*, свѣтоноснца: свѣтоносце 64b *Vtš*, страстоноснца: страстоносница 193a *Vtš*, стрѧтоноснца: 195b *Vtš*, съжнителннца: съжнителник 102b *Vtš*, покровнительнца: покровнителни 227a *Vtš*, свѣтоподателннца: свѣтоподателник 219d, со суфиксот -ство: бесчадство: бесчадство 9b *Vtš*, врачевство: врачењство 185b *Vtš*, дѣбелство: дѣбелством 105c *Vtš*, дѣвнчество: д<е>внчъ-с<т>въ 85d *Vtš*, нгемонство: нгемонство 193a *Vtš*, сверѣпство: сврѣпство 195c *Vtš*, сврѣпства 195b *Vtš*, сврѣпством 46c *Vtš*, снрѣпство: снрѣпство 223b *Vtš*, сържжество: сѹпроѹжество 62d *Vtš*, тоуждество: тоуждество 31c *Vtš*, 59c *Vtš*, -тельство: всегоубителство: всегоубителство 200c *Vtš*, раунтельство: раунтельство 165b *Vtš*, -ость: зеленостю: зеленостю 55a *Vtš*, немѣдростю: немѣдростю 176d *Vtš*, -та: мокрота: мокрото 53b *Vtš*, теплота: теплото 26d *Vtš*, теплоты

22a *Vtš* (Макаријоска 2009:150–151).

Голем е и бројот на ретките образувања со суфикс -нє, во минејот: боренне: боренїемъ 35a *Vtš*, ветшанне: ветшанїе 50b *Vtš*, враждение: вражденїем 13b *Vtš*, въишенне: вишенїа 29c *Vtš*, въренне: въренїе 206b *Vtš*, гаданне: гаданїх 111c *Vtš*, гаданїа 205a *Vtš*, 218c *Vtš*, гаданїем 8c *Vtš*, грыженне: грыженїю 13b *Vtš*, тъвлениe: тъвлениа 148b *Vtš*, тъвление 203a *Vtš*, хапанне: хапанїа 153a *Vtš*, храброванне: храброваниа 148c *Vtš*, префиксирани: въжеженне: въжеженїе 138d *Vtš*, нъвожденне: нъвожденїе 92c *Vtš*, истеченне: истечу<е>нїемъ 27a *Vtš*, мъренне: мъренїе 202b *Vtš*, нарнцанне: нарнцанїе 128a *Vtš*, огльхновенне: огльхновенїе 179c *Vtš*, покажденне: покажденїю 145r *Vtš*, потаенне: потаенїе 24d *Vtš*, принмънне: принмънїе 135a *Vtš*, примренне: примренїа 66b *Vtš*, процвѣтѣнне: процвѣтѣнїе 11a *Vtš*, процвѣтѣнїе 22b *Vtš*, прѣдѣстаниe: прѣдѣстанїем 77c *Vtš*, раздѣлнне: разданїе 23b *Vtš*, раздробленне: раздробленїа 153b *Vtš*, съблазненне: съблазненїю 132a *Vtš*, стърганне: стърганїе 193b *Vtš*, оугрѣженне: оугрѣженїа 204a *Vtš*, оугрѣнїемъ 204b *Vtš*.

Посебна одлика претставуваат сложените образувања кои, со оглед на нивната застапеност и степенот на продуктивноста на компонентите и зборообразувачките форманти, имаат значајна улога во поглед на збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд, на можностите за поголема изразност и разновидност во исказувањето. Од вкупно 135 сложенки во кои како прва компонента се јавува въс- дури 92 сложенки се карактеристични за химнографските текстови, од 30 сложенки со свето- дури 25, од 110 сложенки со мъного- 31, од 54 сложенки со добро- 15 се јавуваат само во химнографските текстови итн.

Од аспект на зборообразувачката структура во РЦЈМР се изделуваат трикомпонентните сложенки: богоблагодѣтънъ: в<ог>обл<а>годѣтнаа 232c *Orb*, в<о>гобл<а>годѣтнаа 103r *Šaf*, в<о>гобл<а>годѣтнијќ 90r *Šaf*, въсеблагородънъ: всебл<а>городны 91a *Vtš*, въсеблагословенъ: всебл<аго>с<ло>веннаа 128d *Orb*, крестобогороднѹнъ: кръс<тобогороднѹн> 10d *Orb*, крестобо<гороđнѹно> 47a *Vtš*, присножнводателънъ: присножнводателнијќ 20a *Orb*, присножнводателъ: присножнводатела 20v *Zag*, присножнвотворити: присножнвотвораџи 154r *Hlud*, пъснословословити: пъснословословни 40b *Vtš*, сватопръвочи: с<ва>то-пръвочи 72r *Šaf*, с<ва>топръвочи 128r *Šaf*, четвротесатосвѣтълъ: четвротесатосвѣтъл 2a *Vtš* итн.

Во триодите бележиме примери кои не се документирани во другите редакциски речници, на пр. въсебесунисънъ: всебесунисъна 77v *Šaf*, въсеблагословенъ: всебл<аго>с<ло>веннаа 128d *Orb*, въсевладнѹнънъ: всевла<а>д<ы>у-на 125r *Zag*, въсегдаблагословенъ: вседгаб<лаго>с<лове>наа 58r *Hlud*, въседнвънъ: вседнвнаа 55v *Hlud*, въседостонно: вседостонно 178r *Hlud*, въседрѣжнителъ:

но: вседръжително 22a *Orb*, вседѣнствиѥ: вседѣнствиѥ 73r *Šaf*, вседѣнниѥ: въседѣнниѥ 88r *Šaf*, всежнотиꙗ: всежнотиꙗ 26d *Orb*, вседавѣтъ: вседавѣтно: 91v *Bit* и др.

Впечатлива и карактеристична за химнографските текстови е употребата на сложенките што изразуваат голем интензитет на признаното со прва компонента веље-/вељь-: вељегласъ: вељегласно 45c *Orb*, 96d *Orb*, вељегласъ: вељегласни 61r *Zag*, вељегласниј 24r *Šaf*, вељемѣдѣнно: вељемѣдѣнно 193c *Vtš*, вељемѣдѣствовати: вељемѣдѣствоватъ 181d *Vtš*, вељеѹунвъ: вељеѹунво 195v *Zag*, вељеѹунви 8v *Hlud*, вељеславиѥ: вељеславни 63v *Bit*, вељехвали: вељехвалинаго 196a *Vtš*, вељекоѹпциа: вељекоѹпциа 69a *Vtš*, вељедръжави: вељедръжавномо 179a *Orb*, вељикорѣменъ: вељикорѣменъ 83r *Zag*, вељикодѹшеви: вељикодѹшевно 56d *Orb*, вељикоменитъ: вељикоменитъ 39a *Vtš*, вељикомените 197d *Vtš*, вељикорѣунвъ: вељикорѣунвъ 55r *Zag*, вељикорѣунваго 5c *Orb*, вељикорѣунваго 31v *Šaf*, на сложенките со прва компонента паѹе-/тъ- со кои се потсулува значењето: паѹеѹствиѥ: паѹеѹствиѥ 181b *Vtš*, тъблаженъ: тъблажени 82d *Orb*, тъ bogати: тъ bogатин 178d *Vtš*, тъ велникъ: тъ велника 122d *Vtš*, тъклатъ: в тъклате 181a *Orb*, тъсвѣтъль: тъсвѣтъль 144d *Orb*, тъсвѣтло: 21c *Vtš*, тъснѧни: тъснѧни 47a *Vtš*, тъснѧни 60c *Vtš*, тъслави: тъславни 90d *Vtš*, тъсватъ: тъсватъ 90d *Vtš*, тъвезднѹаѹи: тъвезднѹаѹи 149r *Hlud*, тъсъстави: тъсъставни 21c *Vtš*.

На пр. во химнографските извори за РЦЈМР се потврдени сложенки непотврдени во останатите редакциски речници на црковнословенскиот јазик, со прва компонента добро-/добродаѹу: добродаѹу 36r *Bit*, добродѣнне: добродѣнн 60r *Hlud*, добролѣстви: добролѣстви 93v *Šaf*, добропрнати: добропрнати 63a *Orb*, доброснѧни: доброснѧни 39c *Vtš*, доброслави: доброславни 88v *Šaf*, доброславни 73v *Šaf*, добротеши: добротекоѹши 58a *Vtš*, добротроѹдни: добротроѹдни 174r *Hlud*, со даро-: даро-/носити: дароношо 109c *Vtš*, дароносца: дароносци 100b *Vtš*, дароносъ: дароносна 89d *Vtš*, даролюбъци: даролюбец 161v *Hlud*, даролюбец 236b *Orb*, со дѣво-: дѣвонднмъ: дѣвонднма 92v *Šaf*, дѣвокъходи: дѣвокъходна 92v *Šaf*, дѣводи: дѣводи 142b *Orb*, дѣводи 70v *Hlud*, дѣвомыслъни: дѣвомыслъни 144c *Orb* и др., повеќе сложенки со жнво- не се потврдени во останатите редакциски речници: жнводароѹи: жнводароѹи 54v *Šaf*, жнводары: жнводарна 39r *Hlud*, жнводатель: жнводателна 214c *Orb*, жнводателна 141r *Hlud*, жнвонстоѹи: жнвонстоѹи 16r *Hlud*, жнвотвору: жнвотвору 134v *Šaf*, со жнзно-: жнзнодави: жнзнодавни 112d *Orb*, жнзнодавно 145v *Hlud*.

Голем број сложенки со прва компонента єдни- се употребува за изразување на божествената природа на Св. Троица: єдни/нородно 20c *Vtš*, єдни/слави: єдни слави 175v *Hlud*, єдни/наѹално: єдни наѹално 106

нонауално 8г *Hlud*, єднонауалниъ: єднонауално 149г *Hlud*, єднонауално 73в *Hlud*, єднносажињъ: єднносажиња 175в *Hlud*, єднносълнчниъ: єднносолнчноу 78г *Hlud*, єднноестествоињъ: єднноес<т>свено 21с *Vtš*, єднноес<т>стъвиње 8г *Hlud*, єднномыслно: єднномыслно 146б *Orb*.

Триодот и миенејот изобилуваат со сложенки со прва компонента свѣт- или изведени форми од оваа основа. На пр. единствено во *Vtš* се документирани: свѣтоданне: свѣтоданіем 4б, свѣтоградињъ: свѣтограднаа 184д, свѣтодатељињъ: свѣтодатељнии! 47с *Vtš*, свѣтолитне: свѣтолитниемъ 214с *Vtš*, свѣтолоучињъ: свѣтолоучунини 106д *Vtš*, свѣтоносциа: свѣтоносцие 64б *Vtš*, свѣтоподатељињца: свѣтоподатељници 219д *Vtš*, свѣторожденињъ: свѣторожденина 214б *Vtš*, свѣтосијањињъ: свѣтосијано 223с *Vtš*, свѣтојавленне: свѣтојавленіе 99д *Vtš*, свѣтојавленнињъ: свѣтојавленно 160б *Vtš*, единствено во *Orb*: свѣтоградињне: свѣтоградињемъ 67с *Orb*, свѣтоградињти са: свѣтоградињци са 50д *Orb*, свѣтонаставињиќ: свѣтонаставињи 59д *Orb*, свѣтопрѣвоунстъ: свѣтопрѣвоу<н>стала 50с *Orb*, додека во *Hlud* свѣтонисточињиќ: свѣтонисточуникъ 10г *Hlud*, свѣтообрѣзно: свѣтообрѣзно 170в *Hlud*, свѣтосијињти: свѣтосијнти 177г *Hlud*. Карактеристични само за химнографските текстови се: свѣтодарнијъ: свѣтодарна 211б *Orb*, 138в *Hlud*, 186д *Vtš*, свѣтоносција: свѣтоносецъ 182в *Zag*, 147в *Hlud*, свѣтоносче 177в *Hlud*, свѣтоносција 77б *Vtš*, свѣтопрѣнемињъ: свѣтопрѣнемијак 127д *Orb*, свѣтопрѣнеми 56в *Hlud*, свѣтопрѣнемија 57а *Vtš* и др.

Химнографскиот дел од миенејот изобилува со сложенки кои претставуваат особено погодно средство за изразување на бараните содржини. Тие претставуваат средство на книжниот висок стил, па можат на јазикот да му дадат потребна свеченост и возвишеност. Голем број од присутните сложенки се вклучуваат меѓу поретките зборови, па е можно некои од нив да се и од пригоден карактер. Од овие поретки сложенки, врз основа на анализа на материјалот за Споредбениот индекс (2015) и индексот на зборовниот фонд на миенејот ги издвојуваме сложенките што не се документирани во изворите за другите редакциски речници: благонмен: бл<а>гонмених 72б *Vtš*, благопокори: бл<а>-гопокори 192а *Vtš*, благопспѣшињ: бл<а>гопспѣшино 54б *Vtš*, благопроститељињъ: бл<а>гопроститељние 52с *Vtš*, благопрѣбываатељниое: бл<а>гопрѣбываатељние 202д, благопѣданнијъ: бл<а>гопѣданнаа 59б, благопѣчунна: благопѹчуниоу 58а, благотоѹнијъ: бл<а>готѹние 106с *Vtš*, благоѹкашенињъ: бл<а>гѹѹ-кашенннаа 142б, благоѹтишнијъ: бл<а>гѹѹтишномоу 170с *Vtš*, благоѹадъствовати: бл<а>гѹѹадъствовующи 60а, богогласињиќ: в<о>гогласинка 70а *Vtš*, богодѣтельио: в<о>годѣтельио 179б *Vtš*, богонадеждии: в<о>гонадежние 110а, богонауалниќ: в<о>гонауалнии 28б *Vtš*, богопоборињиќ: в<о>гопоборинкви 50с *Vtš*, богоповѣдатељ: в<о>гоповѣдатељиа 179с *Vtš*, богопокоривъ: в<о>гопокоривни 10б *Vtš*, богопокории: в<о>гопокори 191д *Vtš*, богопрѹастне: в<о>гопрѹестїемъ

126d *Vtš, богорадоумнивъ*: в<о>горадоумнивънм 158d *Vtš, богорадицелн*: в<о>го-  
родитеље 8b *Vtš, богостнънъ*: в<о>гостнън 170c *Vtš, богосъкаџанънъ*: в<о>го-  
сакаџаннаа 16d *Vtš, богоукираснти*: в<о>гоукираснъв 151c *Vtš, велекоупница*: велеко-  
упница 69a *Vtš, велкодръжавънъ*: велкодръжавн 79a *Vtš, високомаждъно*: висо-  
комаждъно 160c *Vtš, високопрѣстолънъ*: високопрѣстолънъм 44a *Vtš, висебла-  
голѣпъно*: висебла<а>голѣпъно 40b *Vtš, висеблагородънъ*: висебла<а>городнъ 91a *Vtš,*  
*висевецинъ*: висевецинъю 196d *Vtš, виседобръ*: виседобраа 68b, висежнителъ: висежн-  
ителю 129d *Vtš, висензудрадънъ*: висензред<е>нь 77d *Vtš, висемрауънъ*: висемрау-  
нъю 79a *Vtš, висемлдъръ*: висемлдъраа 197a *Vtš, висемлунтель*: висемлунтель 106a  
*Vtš, висенаправлѣтн*: висенаправлѧющ 43c *Vtš, висеобаг(ъ)денъ*: висеобагено  
71c, *висеобразънъ*: висеобразно 106c, *висепальтьскъ*: висепальтьскоје 102c *Vtš, висепо-  
добынъ*: висепод<о>бнън 69a, *висепрадъльствънъ*: висепрадъльствънъю 197d *Vtš,*  
*висеслоутн*: висесловуцин 28b *Vtš, висеслышанне*: висесланшанин 51d *Vtš, висесрѣ-  
дънъно*: висесрѣдънъю 39a *Vtš, висестоудънъ*: висестоудънъије 201c *Vtš, висецареватн*:  
висец<а>роуциаго 32d *Vtš, висечуловъчъскъ*: висечуловъчъскъю 111a *Vtš, винь-  
цеславънъ*: виньцеславнъ 90b *Vtš, горкоююдънъ*: горкоююднъије 13c *Vtš, грѣховъпа-  
дени*: грѣховъпадени 84d *Vtš, грѣхолюбъно*: грѣхолюбно 160b *Vtš, гоубнителъно-  
родънъ*: гоубнителнороднъ 138b *Vtš, данънословн*: данънословнъ 101b *Vtš, даро-  
носънъ*: дароноснаа 89d *Vtš, дрѣвообразънъ*: дрѣвообразно 13b *Vtš, дѣтѣльнос-  
ловесънъ*: дѣтѣльнословеснаго 129c *Vtš, жиvronаписанънъ*: жиvronаписаннојо 98b *Vtš,*  
*животворнъ*: животворнъ 164a *Vtš, животеци*: животекчији 188a *Vtš, звѣздо-  
свѣтълъ*: звѣздосветлаа 59a *Vtš, законапнцателъ*: законапнцателъ 26b *Vtš, за-  
коњноположъннкъ*: законоположъннкъ 169c *Vtš, златобожъствънъ*: златоб<о>же-  
ствънъю 39d *Vtš, златоводънъ*: златоводнъије 34c *Vtš, златодѣнствоватн*: зла-  
тодѣнствочије 55b *Vtš, златосвѣтълъ*: златосветлаенша 57b *Vtš, златосннатн*: зла-  
тосннатн 55a *Vtš, зълобожъствънъ*: зълоб<о>ж<ствъ>наго 100a *Vtš, зълобъсовъскъ*:  
зълобъсовъскаго 223b *Vtš, зълочѣльнъ*: зълочѣльније 38a *Vtš, зълорѣстивънъ*: зълорѣ-  
стивноје 204c *Vtš, зълочѣсть*: зълочѣстн 164a *Vtš*.

Зачестената употреба на ретките сложенки во текстот на миенејот во споредба со останатите црковнословенски текстови ја документираме и со други примери врз основа на споредбата со лексичкиот фонд од Прашкиот речник (SJS) и речникот на Миклошич (Mikl): *єдн-  
новластвоватн*: єднновластвънъије 95a *Vtš, єднногласънъ*: єднногл<а>снъије 171d  
*Vtš, єдннодѣнствънъ*: єдннодѣнствънъю 72a *Vtš, єдннорѣвнн-  
тела* 80a *Vtš, єдннострадатн*: єдннострадаждѹцин 139b *Vtš, єдннохнитнтел*: єдн-  
нохнитнтелемъ 72a *Vtš, копненосънъ*: копненоснн 34b *Vtš, кореносъкател*: корено-  
секател 199c *Vtš, краегранесн*: краегранесн 140d *Vtš, крансъкомъ*: крансъкомн 13b  
*Vtš, крангълъ*: крангълн 193c *Vtš, кръстонауалънъ*: кръстонауалън 13b *Vtš, кръсто-  
носнца*: кръстоноснц 155b, *кръстообразънъ*: кръстовобразно 13d *Vtš, кръсто-  
образънъ*: кръстовобразнън 13c, *лоученосънъ*: лоученосна 211d *Vtš, лъстиковмаждъ-*

иъ: лъстивомоудриин 204a *Vtš*, любоболѣзниъно: любоболѣзнино 105b *Vtš*, любомиръскъ: любомирското 196d *Vtš*, любомѣдринъ: любомѣдрин 178c *Vtš*, любострадалъцъ: любострада, <а>лци 47a *Vtš*, маньопрнѣмънъ: маньопрнѣмън 80b *Vtš*, медотъръно: медотърно 179a *Vtš*, мнроположница: муроположница 79d *Vtš*, младопытателънница: младопытателънца 217d *Vtš*, мъноговорѣменънъ: многоворѣмен<е>нніе 79c *Vtš*, мъноговѣшанънъ: многовѣшанн 219b *Vtš*, мъногокъзни: многокъзни 228b *Vtš*, мъногоматежни: многоматежнаго 152c *Vtš*, муронецълененъ: муронецъленен 160c *Vtš*, науалосващенъкъ: научалосв<е>щеніе 58c *Vtš*, небоносънъ: небоносн 185a *Vtš*, небопадънъ: небопадн 201b *Vtš*, ненскоу-собразуно: ненскоусобразуно 219a *Vtš*, ненскоусосѣпражни: ненскоусосѣпражна 94b *Vtš*, новоутврѣжденънъ: новоутврѣжденны 14a *Vtš*, огнєвѣшанънъ: агнєвѣшанн 167a *Vtš*, огнедушовънъ: агнедушовн 199a *Vtš*, огнеросънъ: агнеросн 111d *Vtš*, ожнвотворнти: ажнвотворн 216d *Vtš*, осмодѣнѣвно: осмодѣнѣвн 104b *Vtš*, пастыронакаудальникъ: пастыронакаудальн 162b *Vtš*, пльтоносно: пльтоносно 20c *Vtš*, побѣдотворъцъ: побѣдотворца 36c *Vtš*, подвижоположникъ: подвижоположн 164d *Vtš*, приисновѣспомнннамо: пр<н>исновѣспомннамаго 161b *Vtš*, приисподѣвѣствънъ: пр<н>исподѣвѣствн 219c *Vtš*, приисносвѣта: пр<н>исносвѣте 24c *Vtš*, приисноугаждада: пр<н>исноугаждаюн 2c *Vtš*, приисноувѣствънъ: пр<н>исноувѣстн 26b *Vtš*, прѣводѣлано: прѣводѣлано 169b *Vtš*, прѣвонамѣст-ннкъ: прѣвонамѣстннк 183a *Vtš*, прѣвороднмъ: прѣвороднма 132c *Vtš*, прѣво-създателъ: прѣвосъздател 128c *Vtš*, прѣвоуучитељ: прѣвоуучитељ 84b *Vtš*, прѣ-воществъннкъ: прѣвоществннк 224c *Vtš*, пшеницодавъцъ: пшеницодавн 105b *Vtš*, пѣснословословнит: пѣснословословн 40b *Vtš*, пѣсннословесннкъ: пѣсннословесннк 4c *Vtš*, пѣчннородънъ: пѣчннородн 219b *Vtš*, рабозрауънъ: рабозраун 78b *Vtš*, раболѣпнъ: раболѣпно 109d *Vtš*, рабъноангел: рабъноангел 76c *Vtš*, рабъноапостольнъ: рабъноап<о>с<то>лна 2a *Vtš*, росодателънъ: росодателн 213d *Vtš*, рѣкодѣланнъ: рѣкодѣланн 40d *Vtš*, рѣкопнсанънъ: рѣкопнсаннаго 84a *Vtš*, свѣтовндынъ: свѣтовнда 184d *Vtš*, свѣтоноснца: свѣтоносн-це 64b *Vtš*, свѣтоподателннца: свѣтоподателнце 219d *Vtš*, свѣторожденинъ: свѣторожденина 214b *Vtš*, свѣтоснѧнънъ: свѣтоснѧнно 223c *Vtš*, свѣтълопрнатынъ: свѣтлопрнеть 10d *Vtš*, свѣтълопнѧленънъ: свѣтълопнѧленно 216c *Vtš*, сващенъно-глаѓолъннкъ: с<вe>щенног<лаго>льнїе 28b *Vtš*, сващенънодѣнствъннкъ: с<вe>-щеннодѣнствъннквм 160a *Vtš*, сващенънодѣнствънъ: с<вe>щеннодѣнствн 161c *Vtš*, сващенънотанннкъ: св<е>щ<е>ннотанннк 78d *Vtš*, сед-мънасобн 35c *Vtš*, слабомошнъ: слабомошно 134b *Vtš*, словопнсыцъ: словопнсица 28c *Vtš*, страннолѣпнъ: страннолѣпно 79a *Vtš*, страстотрѣпъскы: страстотрѣпъскы 172b *Vtš*, съннолѣпнъ: с<зъ>ннолѣпно 220c *Vtš*, таннновѣдъцъ: таннновѣдц 126c *Vtš*, таннновѣстъннкъ: таннновѣстн 124d *Vtš*, таннногласъннкъ: таннногла<а>сннка 152a *Vtš*, танннопнсыцъ: танннопнсыц 16d *Vtš*, таннноразумъ-ннкъ: таннноразумннк 180d *Vtš*, тихолѣпнъ: тихолѣпно 197a *Vtš*, тѣлѣтъство-

**ВАТН:** трылѣтъствоѹци 64d *Vtš*, **тоѹждемждрънъ:** тоѹждемѹдръноје 56d *Vtš*, **тѣлоносьнъ:** тѣлоносьнь 14b *Vtš*, **тажъкоматежънъ:** тешкометежније 23d *Vtš*, **ѹ-  
законоположжнъ:** ѹзаконоположжнти 153b *Vtš*, **христоменитъ:** христоменитнъмъ  
197d *Vtš*, **христохранемънъ:** христохранемнъмъ 188b *Vtš*, **худогласнъ:** худогласнъ  
199a *Vtš*, **цѣстокраснтель:** сѣстокраснтель 64b *Vtš*, **утвородесатосвѣтълъ:** утвор-  
одесетосвѣтълн 2a *Vtš*, **утворочустьнъ:** утворочустьномој 16a *Vtš*, **утворочасть:**  
утворочестн 13c *Vtš*, **унстотѣльнъ:** унстотѣльна юс<т> твоја д<в>ко 188d *Vtš*,  
**ѹловѣкоѹбнтыцъ:** ѹл<овѣ>коѹбнтыца 100c *Vtš*, **ѹюдодателъ:** ѹюдодателја 151c  
*Vtš*, **ѹюдодѣлатн:** ѹюдодѣте 98a *Vtš*, **ѹюдотѣленънъ:** ѹюдотѣленън 201c *Vtš*, **азы-  
коврѣднъ:** ѹзниковрѣдїа 100a *Vtš*, **азыкохвалънъ:** ѹзникохвалънън 135c *Vtš*.

Покрај сложенките во химнографскиот дел на mineјот откриваме и други ретки лексеми меѓу кои доминираат бројни нови суфиксни и префиксни образувања. Покрај придавки и адјективизирани партиципи, именки изведени со суфикс или префикс кои кај конкретната основа во речниците не се потврдени, тоа се често нови несвршени глаголи со суфиксот **-оватн**, **-ъствованн** примери кои не се потврдени ниту во речникот на Миклошич, на пр. во mineјот: **иска-  
пова** 150c *Vtš*, **иста-  
зоватн:** истезоју 111c *Vtš*, **мысловатн:** мыслюју 225v *Vtš*, **на-  
дъз-  
намено-  
ватн:** надъзнаменоју 113d *Vtš*, **прѣдъ-  
нска-  
зова-  
ше** 152d *Vtš*, **прѣдъ-  
показова-  
ти:** прѣдпоказоју 136d *Vtš*, **прѣсвѣтъ-  
ловатн:** прѣсвѣтъловати 171c *Vtš*, **стихоло-  
гисова-  
ти:** не ст<н>х<о>лог<н>сояј 144r *Vtš*, **съжнто-  
ватн:** съжнтова 127b *Vtš*, **ѹкре-  
повахъ:** ѹкре-повахъ 182b *Vtš*, **благоудъст-  
вованн:** бл<а>гоеудъствоѹци 60a *Vtš*, **ве-  
лемждръст-  
вованн:** велемѹдръствоѹијетъ 181d *Vtš*, **в-  
сплодъст-  
вованн:** всеплодствоѹни 58b *Vtš*, **неплодъст-  
вованн:** неплодствоѹци 176c, 177b *Vtš*, **неплодъст-  
воватн:** неплодъствоѹчи 178c *Vtš*, **прила-  
етъст-  
вованн:** прила-етъствоѹчи 62c *Vtš*, **слове-  
ствованн:** слове-ствовати 133d *Vtš*, **съг-  
оувъст-  
вованн:** съгоувъст-ствовати 104d *Vtš*, **т-  
рила-етъст-  
вованн:** трила-етъствоѹци! 64b *Vtš*, трила-етъствоѹци 66a *Vtš*, трила-етъствоѹци 64c *Vtš*. Глаголите на **-  
(ст)еватн** се карактеристични и за триодите<sup>11</sup>, на пр. **на-  
рековатн**, **проза-  
боватн**, **прое-  
згласоватн**, **прохлад-  
оватн**, **ли-  
къст-  
вованн**, **мждръст-  
вованн**, **послед-  
дъст-  
вованн**, а од примерите со ретка, ограничена употреба во македонскиот црковнословенски корпус ќе ги споменеме оние со кои се одликуваат одделните триоди: **бесъмрът-  
вованн:** бес<ъ>мрътвеми 51r *Bit*, **блж-  
дъст-  
вованн:** блждъст-важи 100v *Bit*, **мжъст-  
вованн:** мжъст-вова 23r *Bit*,

<sup>11</sup> И според Русек глаголите на **-оватн** се карактеристични за триодите (1969:162), на пр. **нарековатн** *Bit*, **проза-  
боватн** *Bit*, **проза-  
боватн** *Bit*, **прое-  
згласоватн** *Saf*, **плено-  
ватн** *Orb*, **весело-  
ватн** с- *Zag* итн. Црвенковска, Макаријоска укажуваат на документирани разлики во употребата на суфиксите. Сп. **ли-  
къст-  
вованн** 59b *Orb*] **лико-  
вованн** *Zag*, **мждръ-  
ствованн** 158b *Orb*] **мждръ-  
ствованн** *Saf*, **послед-  
дъст-  
вованн** 46b *Orb*] **послед-  
дъст-  
вованн** *Zag*, **прохлад-  
нованн** есн 100b *Orb*] **прохлад-  
нованн** *Saf* (2010:74).

мажъств8нмь 41v *Bit*, обанстоватн: ебанстова 1v *Bit*, погъстоватн: погъстев8-  
фааго 52r *Bit*, прнобгътвоватн: прнвбргътова 24r, 60r *Bit*, благодароватн: бл<а>-  
годароуж 85r *Šaf*, благодарствоватн: благодаръствоуж 87r *Šaf*, въеднноватн са:  
въеднновуцци 23v *Šaf*, земъновластвоватн: земъновластвоуцциаго 31r *Šaf*, истовъ-  
ствоватн: истовъстровуццие 14v *Šaf*, сутвръдоватн: сутвръдова 39r *Šaf*, благооб-  
разоватн: благообразунте са 209c *Orb*, земъновластвоватн: земъновластоуцциаго 4d  
*Orb*, испытоватн: испытоваеъ 183c *Orb*, любодънствоватн: не любодънствоуи  
113c *Orb*, опнитоватн: опнитоват 117b *Orb*, плодъствоватн: плодъствоваста 59b  
*Orb*, славословъствоватн: славословъствоуцть 80c *Orb*, благорѣствоватн: бл<а>-  
говѣрствовоуццие 98v *Hlud*, благословествоватн: в<ла>гословеств8ж 15v *Hlud*, бо-  
гѹчъствоватн: б<о>гѹчъствоуццие 168r *Hlud*, божъствоватн: в<о>жествоуццие 153v  
*Hlud*, въпрообразоватн: въпрообразоуж 8v *Hlud*, въспнисоватн: въспнисоуе 53v  
*Hlud*, наznаменоватн: наznаменоуж 170r *Hlud*, обѣдоватн: обѣдоуаваш 175v  
*Hlud*, окръмоватн: окръмоваше 175r *Hlud*, омилосръдоватн: ом<н>л<о>срдювахж  
136v *Hlud*, осквръноватн: оскврънова 149r *Hlud*, предъбразоватн: предъбразоуж  
159r *Hlud*, украсоватн: украсовашж 175r *Hlud*, ходатанствоватн: ходатанствоуи  
61r *Hlud*.

Прегледот на карактеристичните лексички и зборообразувачки елементи на химнографските текстови што претставуваат извори за РЦЈМР потврдува дека покрај присуноста на заедничкиот архаичен лексички слој како дел од кирилометодиевското наследство, тие ги одразуваат и специфичните особености на лексичкиот систем на македонската редакција на црковнословенскиот јазик.

## Литература

- Десподова, Вангелија. 1982. Префиксни лексички варијанти во македонските средновековни евангелија. *Македонски јазик*. XXXII—XXXIII (1981—1982), Скопје, 187—192.
- Досева, Џенка. 2003. Из лексиката на славянскиот Миней от XI—XIII в. (имена за лица, свързани с венчалния обред), пътн дистонът *Сборник в памет на Стефан Кожухаров*, София, 332—345.
- Индекс 1985. Десподова, Вангелија, Рибарова, Зденка. (ред.) Аргировски, Мито. Бицевска, Кита. Георгиевски, Георги. *Индекс кон Речникот на македонските библииски ракописи*, *Македонистика 4*, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.
- Макаријоска, Лилјана. 1995. За префиксирани глаголи во македонските псалтири, *XXI научна дискусија на XXVII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура*. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 35—44.
- Макаријоска, Лилјана. 2009. *Студии од историското зборообразување*, Посебни изданија, кн. 67. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.
- Макаријоска, Лилјана, Щрвенковска, Емилија. 2012. *Шафариков триод — лингвистичка анализа*. авторско издание, Скопје.
- Макаријоска, Лилјана. 2014. Влогот на македонските и на хрватските ракописи во збогатувањето на црковнословенскиот лексички фонд. Четврти симпозиум „Македонско-хрватски книжевни, јазични и културни врски“. уред. Маја Јакимовска-Тошиќ, Институт за македонска литература. Скопје, 113—128.
- Рибарова, Зденка. 1993. Кирилометодиевската традиција во паримејниот текст од триодите Орбелски и Хлудов, *Реферати на македонските слависти за XI меѓународен славистички конгрес во Братислава*, МАНУ Скопје, 91—98.
- Русек, Йежи. 1969. Из лексиката на среднобългарските триоди, *Известия на Института за български език*, XVII, София, 149—180.
- Русек, Йежи. 1991. Евангелските части в триодите и найранните преводи на евангелието, *Paleobulgarica/Старобългаристика*. XV:1. София, 19—24.
- РЦЈМР т. I 2006, т. II 2008→: *Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*, т. I Вовед, а—б, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. II гл. уредник З. Рибарова, ред. Н. Андријевска, Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска. св. 8—12. Институт за македонски јазик „Кр-

сте Мисирков“, Скопје.

Споредбен индекс. 2015→ Споредбен индекс кон речнициите обработувани во рамките на Комисијата за црковнословенски речници при МКС, I, а–з, ред. Зденка Рибарова, обработувачи Н. Андријевска, З. Рибарова, Б. Балантич, П. Станковска. МАНУ: Скопје. <http://ical.manu.edu.mk/books/Sporedben%20indeksMANU.pdf>

Црвенковска, Емилија. 1999. *Загрепски триод*. Стари текстови VI. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

Црвенковска, Емилија. 2006. *Јазикот и стилот на триодот*. Менора: Скопје 2006

Црвенковска, Емилија. 2010. Влогот на триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. пънне мало георгиј, *Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дрн Георги Попов*. София, 238–249.

Црвенковска, Емилија, Макаријоска, Лилјана. 2010. *Орбелски триод*, Стари текстови, кн. X, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје.

Цубалевска, Мери. 2009. *Ваташкиот миџеј (со посебен акцент врз лексиката)*, Посебни изданија, кн. 60. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

Miklosich, Franz. 1963. *Lexicon palaeoslovenico-graeo-latinum*, 1862–65, repr. Wiena.

RCJHRI 2000→: *Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije*. I. sv.: red. Grabar B., Hauptová, Z., Mareš, F. V., Staroslavenski institut, Zagreb 2000; II. sv. 11–20, Zagreb.

Ribarova, Zdenka. 2008. Srovnávací index k slovníkům zpracovávaným v rámci Komise pro církevněsvanské slovníky. sb. *Církevněsvanská lexikografie* 2006. SÚ AV ČR. Praha, 85–105.

SJS I 1962, II 1973, III 1982, IV 1997. *Slovník jazyka staroslovenského*, red. Kurz J., Hauptová Z., Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd.

Sudec, Sandra. 2016. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku, *Осми научен собир на млади македонисти, Конференција во чест на проф. Л. Минова-Ѓуркова*. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 323–337.

## Contribution of the hymnographical lexis to the Dictionary of the Macedonian recension of Church Slavonic

### Abstract

The Dictionary of the Macedonian Recension of Church Slavonic shows the contribution of the hymnographical texts such as: Bitola, Zagreb, Šafarik, Orbele and Hludov Triodion, as well as the Vataša menology, which are distinctive by their specific stylistic and expression devices, lexical features, notional and figurative use of lexemes etc. They record lexemes which are not confirmed in the other Macedonian texts, for e.g.: веселникъ, мокрота, дебельство, събъствне, Greek loanwords: акољица, продромъ, соударъ. The derivations with various prefixes and suffixes are important in the construction of verse structure, and the frequent use of the prefix пръ- is considered menology specific feature: пръвогатинъ, пръвъсокъ, пръвъстъвниъ, as well as of the prefix съ-: състрадати, съчувани, съдукръпляти, combination of prefix and particle не-: неадажумъ, неопалимъ, пръвнескврънънъ, double prefixed verbs: пръвъзграци, пръвъзграци, съвъзнати, compounds: благонадгутъ, благопокорно, велегласънъ, велерѣчънъ, въседѣнствънъ, въселникъствънъ, добродѣствънъ, доброславънъ, пакеестствънъ, тръбогатинъ, тръвеникъ.

## Značenje himnografskoga leksika u *Rječniku crkvenoslavenskoga jezika makedonske redakcije*

### Sažetak

*Rječnik crkvenoslavenskoga jezika makedonske redakcije* omogućava proučavanje značenja himnografskih tekstova predstavljenih u *Bitolskom*, *Zagrebačkom*, *Šafaříkovu*, *Orbelskom* i *Hludovljevu triodu*, kao i u *Vataškom mineju* koji se odlikuju stilsko-izražajnim sredstvima, leksičkim osobitostima, apstraktnom i figurativnom uporabom leksema. U navedenim su izvorima posvjeđenočeni leksemi nepotvrđeni u drugim makedonskim tekstovima: *весељникъ*, *мокрота*, *девељство*, *собствнє*, као и грчке посуђенице: *аколouthia*, *prodomъ*, *сoudarъ* itd. Prefiksalna i sufiksalna je tvorba značajna za konstrukciju strofičnih struktura, a za žanrovsку osobitost mineja i trioda karakteristična je npr. česta upotreba prefiksa *прѣ-*: *прѣбогатынъ*, *прѣвѣсокъ*, *прѣстъствынъ*, као и prefiksa *съ-*: *състрадати*, *съубити*, *съукиреплѣти*, kombinacija prefiksa *ко-* i čestice *не-*: *нефазлажунъ*, *неопалнъ*, *прѣнескврѣнъ*, као i glagoli s dvojnim prefiksim: *прѣдѣнзреци*, *принесрѣсти*, *съвѣжити*, složenice: *благонароунтъ*, *благопокорно*, *велегласињъ*, *велефтѣунвъ*, *въседѣнствынъ*, *въселинкъствынъ*, *добролиствынъ*, *доброславињъ*, *паучестъствынъ*, *тѣбогатынъ*, *тѣвѣланкъ* itd.

Клучни зборови: црковнословенска лексикографија, лексика, химнографска лексика, триод, минеј

Keywords: Church Slavic lexicography, hymnographical lexis, Triodion, Mennology

Ključne riječi: crkvenoslavenska leksikografija, leksik, himnografski leksik, triod, minej

|



|

